

---

**БЕЛЕШКИ**  
**КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА**  
**ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП**  
**ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2025**

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	5	1.171.370	602.361
Останати приходи	6	15.492	9.162
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>1.186.862</b>	<b>611.523</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	<b>7</b>	<b>4.910</b>	<b>1.062</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги		-	-
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	8	763.988	356.716
Набавна вредност на продадени стоки	9	10	192
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	10	19.405	14.771
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	149.324	90.289
Останати трошоци од работењето	12	35.996	38.175
Трошоци за вработените	13	308.369	276.553
Амортизација на материјални и нематеријални средства	14	21.283	23.268
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	15	10.882	10.195
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	16	2	1.073
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>1.309.258</b>	<b>811.231</b>
Финансиски приходи	17	573.534	404.406
Финансиски расходи	18	31.920	25.112
<b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>	<b>19</b>	-	-
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>20</b>	<b>424.127</b>	<b>180.648</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>20</b>	<b>424.127</b>	<b>180.648</b>
Данок на добивка	21	3.002	-
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>22</b>	<b>421.125</b>	<b>180.648</b>
Останата сеопфатна добивка	23	2.043	4.420
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>24</b>	<b>423.167</b>	<b>185.068</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Основна добивка/загуба по акција (денар по акција)	25	153,59	65,89

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален извршен директор

Александар Алексовски

Финансов директор

Маја Бошкоска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	Белешки	31 декември 2025 во (000) МКД	31 декември 2024 во (000) МКД
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	26	1.493	4.423
Материјални средства	27	367.558	377.328
Вложувања во недвижности	28	2.083	3.074
Долгорочни финансиски средства	29	554.208	393.261
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>925.343</b>	<b>778.086</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	30	1.126.110	675.378
Побарувања од поврзани друштва		-	-
Побарувања од купувачи	31	22.055	20.591
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	31	382	20
Побарувања од државата по основ на даноци		-	-
Побарувања од вработените	31	113	139
Останати краткорочни побарувања		-	-
Краткорочни финансиски средства		-	-
Парични средства и парични еквиваленти	32	203.681	85.112
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	31	117	1.015
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>1.352.458</b>	<b>782.255</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>2.277.801</b>	<b>1.560.341</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	33	8.594.869	8.594.869
Премии на емитирани акции		396.661	396.661
Ревалоризациска резерва		69.020	66.978
Резерви		335	335
Акумулирана добивка		-	-
Пренесена загуба		(8.355.153)	(8.515.422)
Добивка за деловната година		421.125	180.648
Загуба за деловната година		-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>		<b>1.126.857</b>	<b>724.069</b>
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	34	1.088	-
<b>Долгорочни обврски</b>	35	<b>79.685</b>	<b>115.742</b>
<b>Одложени даночни обврски</b>			
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		558	566
Краткорочни обврски спрема добавувачи		20.713	11.734
Обврски за аванси, депозити и кауции		-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		9.803	7.925
Обврски спрема вработените		24.661	18.766
Тековни даночни обврски		3.948	2.254
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		-	-
Обврски по заеми и кредити		897.969	663.043
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		89	88
Останати краткорочни обврски		108.131	12.826
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		4.298	3.328
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>1.070.171</b>	<b>720.529</b>
<b>Вкупно обврски</b>		<b>1.150.944</b>	<b>836.272</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>2.277.801</b>	<b>1.560.341</b>

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
Генерален извршен директор

Александар Алексовски  
Прилеп  
Финансов директор

Маја Бошкоска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

ОПИС	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2024 година</b>	<b>8.594.869</b>	<b>396.661</b>	<b>66.978</b>	<b>335</b>	<b>180.648</b>	<b>(8.515.422)</b>	<b>724.069</b>
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на резерви	-	-	2.043	-	-	-	2.043
Други усогласувања	-	-	-	-	(180.648)	160.269	(20.379)
Добивка за година	-	-	-	-	421.125	-	421.125
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2025 година</b>	<b>8.594.869</b>	<b>396.661</b>	<b>69.020</b>	<b>335</b>	<b>421.125</b>	<b>(8.355.153)</b>	<b>1.126.857</b>

ОПИС	Основна главнина	Премии на емитирани акции	Ревалоризациска резерва	Резерви	Акумулирана добивка	Пренесена загуба	Вкупно
<b>Состојба на 31 декември 2023 година</b>	<b>8.594.869</b>	<b>396.661</b>	<b>62.558</b>	<b>335</b>	<b>164.864</b>	<b>(8.680.285)</b>	<b>539.001</b>
Уплати од сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Исплати на сопственици	-	-	-	-	-	-	-
Откупени сопствени акции	-	-	-	-	-	-	-
Усогласување на резерви	-	-	4.420	-	-	-	4.420
Други усогласувања	-	-	-	-	(164.864)	164.864	-
Добивка за година	-	-	-	-	180.648	-	180.648
Загуба за година	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-	-	-	-
<b>Состојба на 31 декември 2024 година</b>	<b>8.594.869</b>	<b>396.661</b>	<b>66.978</b>	<b>335</b>	<b>180.648</b>	<b>(8.515.422)</b>	<b>724.069</b>

Тутунски Комбинат АД Прилеп  
 Генерален извршен директор

Александар Алексовски  
 Финансов директор

Маја Бошкоска

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025 година**

	<u>31 декември 2025</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2024</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/загуба пред оданочување	424.127	180.648
Усогласување за:		
Амортизација на основни средства	21.283	23.268
Приходи/расходи од камати нето	27.654	24.337
Дивиденди и други приливи и одливи нето	(570.194)	(404.221)
<b>Добивка пред промени во работен капитал</b>	<b>(97.130)</b>	<b>(175.968)</b>
<b>Зголемување/намалување на тековните средства</b>		
Залихи	(450.731)	(475.215)
Побарувања од поврзани друштва	-	-
Побарувања од купувачи	(1.464)	15.165
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(362)	679
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	-	368
Побарувања од вработените	26	47
Останати краткорочни побарувања	-	-
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	898	8.774
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековните средства</b>	<b>(451.634)</b>	<b>(450.182)</b>
<b>Зголемување/намалување на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	(7)	298
Обврски спрема добавувачи	8.978	(73)
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	1.878	(738)
Обврски кон вработените	5.896	1.149
Тековни даночни обврски	1.694	1.789
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	2	(5)
Останати краткорочни обврски	76.014	12.259
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	969	605
<b>Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски</b>	<b>95.424</b>	<b>15.283</b>
Прилив од камати	1.650	-
Одливи по камати	(29.305)	(24.337)
Данок на добивка	(3.002)	-
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>(483.996)</b>	<b>(635.204)</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Продажби на материјални и нематеријални средства	-	-
Набавки на материјални и нематеријални средства	(7.592)	(1.982)
Дивиденди	411.289	320.309
Приливи од вложувања во недвижности	-	-
Одливи од вложувања во недвижности	-	-
Приливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Одливи од долгорочни финансиски средства	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-
<b>Вкупно нето готовина од инвестициски активности</b>	<b>403.697</b>	<b>318.327</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Главнина и резерви	-	-
Исплата на дивиденда	-	-
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Зголемување за примени кредити и позјамици	1.267.622	1.095.791
Намалување за примени кредити и позјамици	(1.068.753)	(734.683)
Одложени даночни обврски	-	-
<b>Вкупно нето готовина од финансиски активности</b>	<b>198.869</b>	<b>361.108</b>
<b>Вкупно нето пораст/намалување на готовината</b>	<b>118.570</b>	<b>44.231</b>
Готовина на почетокот од годината	85.112	40.881
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>203.681</b>	<b>85.112</b>

**Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
 Генерален извршен директор

Александар Апексовски  
 Финансов директор

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2025 година  
во согласност со барањата на  
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија  
за Тутунски Комбинат АД Прилеп**

- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени од Одборот на директори на ден 17.04.2026 година со Одлука бр.02-813/2 и потпишани од генералниот извршен директор Александар Алексовски и од финансиот директор Маја Бошкоска.

## **БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Тутунски Комбинат Прилеп во понатамошниот текст („Друштвото“) е Акционерско Друштво, основано и со седиште во Република Северна Македонија. Друштвото е регистрирано, согласно одредбите од Законот за трговски друштва кај Основниот суд во Прилеп под Т.рег.бр. 0100004244-03-000 од 27 мај 1991 година. Седиштето на Друштвото е во Прилеп на ул. Прилепски Бранители бр. 85, Република Северна Македонија. ЕМБС е 4018117 а ЕДБ 4021949119965.

Основната деловна активност на Друштвото согласно номенклатурата од НКД е 12.000 - Производство на тутунски производи, ферментација на тутун и преработка на тутун.

Во тековната година бројот на вработени изнесува 414, додека во претходната 2024 година овој број на вработени лица изнесуваше 411.

Вкупниот број на акции изнесува 2.741.845 (2.701.030 обични и 40.815 приоритетни) со номинална вредност на една акција од 51,13 евра и вкупна основна главнина во износ од 8.594.869 илјади денари.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза на хартии од вредност.

Друштвото спаѓа во групата на големи деловни субјекти.

Друштвото е во претежна сопственост на Владата на Република Северна Македонија.

Генерален извршен директор е Александар Алексовски со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет.

### **1.1. Стратешки и статусни промени во текот на 2016 година**

1. Собранието на акционери на Друштвото на ден 25 јули 2016 година донесе Одлука за статусна промена - присоединување на подружниците Тутунски Комбинат Цигари ДООЕЛ и Тутунски Комбинат Тутун ДООЕЛ кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. На ден 30 септември 2016 година, подружниците Тутунски Комбинат - Тутун ДООЕЛ и Тутунски Комбинат - Цигари ДООЕЛ склучија Спогодба за нивна статусна промена односно присоединување кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. Собранието на акционери на матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп на ден 28 ноември 2016 година донесе Одлука за прифаќање и потврдување на Спогодбата за присоединување. Со потврдување на Спогодбата, Собранието го одобри присоединувањето согласно роковите и условите утврдени во Спогодбата.

2. Присоединувањето е реализирано со датум на пресек 30 септември 2016 година, со кој датум е извршен универзален пренос на целиот имот и на обврските од подружниците на матичното друштво и истите престанаа да постојат како правни лица без спроведување на постапка за ликвидација. На ден 09 декември 2016 година е извршен упис на статусната промена во Централниот Регистар на Република Северна Македонија.

## **БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

### **2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги подготвува своите финансиски извештаи во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 191/2025) и прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во новиот Правилник за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 75/2024 и 274/2024) кој започна да се применува од 1 јануари 2025 година, во кој е содржан македонскиот превод на следните стандарди и толкувања објавени од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди:

- Меѓународните сметководствени стандарди - МСС,
- Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ,
- Толкувањата на Постојниот комитет за толкување - ПКТ и
- Толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување – КТМФИ.

Во овие сметководствени политики не се вклучени стандардите чијашто примена согласно новиот Правилник наведен во првиот став од оваа точка е одложена за 2028 година а тоа се:

- МСФИ 9 - Финансиски инструменти, и
- МСФИ 17 - Договори за осигурување.

Поради одложената примена на МСФИ 9 и МСФИ 17 до крајот на 2027 година ќе продолжи примената на старите стандарди:

- МСС 39 - Финансиски инструменти, признавање и мерење и
- МСФИ 4 - Договори за осигурување,

кои се објавени во стариот Правилник за водење сметководство („Службен весник“ бр. 159/09, 164/10 и 107/11).

Одложената примена на спомнатите стандарди во претходниот став од оваа точка и објавата на нови стандарди од страна на Одборот за меѓународни сметководствени стандарди кои се уште не се преведени во Македонија и не се содржани во Правилникот за начинот на водење сметководство, ја прави рамката за финансиско известување да биде национална.

Поради сето претходно кажано финансиските извештаи на Друштвото за тековната известувачка година се подготвени во согласност со важечката национална рамка за финансиско известување на Македонија, утврдена со Законот за трговски друштва и Правилникот за начинот на водење сметководство. Со оглед на одложената примена на МСФИ 9 - Финансиски инструменти и МСФИ 17 - Договори за осигурување и непреведените нови МСФИ издадени од Меѓународниот одбор за сметководствени стандарди, Друштвото ги применува постојните МСС и МСФИ кои се официјално во примена во Македонија. Сите сметководствени политики се усогласени со оваа рамка и со важечките допирни национални прописи. За целите на составување на годишната сметка, сметководствената евиденција на Друштвото е прилагодена соодветно на актуелниот сметковен план и на билансните шеми што се применуваат за тековната известувачка година.

Подготовката на овие финансиски извештаи е во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија кои бараат употреба на одредени критички сметководствени проценки. Сметководствените стандарди бараат раководството на Друштвото да употреби свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденуваат во финансиските извештаи. Финансиски извештаи се подготвуваат со состојба на и за годината што завршува на 31 декември.

Денарот преставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД) освен ако не е поинаку наведено.

Во тековниот период, Друштвото ги разгледа сите нови и ревидирани стандарди и толкувања кои стапиле на сила од овој датум. Примената на наведените измени немаше значајно влијание врз финансиската состојба, финансиските резултати или паричните текови на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2025 година.

Финансиските извештаи се подготвени според моделот на набавна вредност како основа за мерење, освен ако не е поинаку наведено.

#### 2.1.1. Претпоставка за неограничен континуитет во деловното работење

Овие финансиски извештаи се подготвени врз основа на претпоставката за неограничен континуитет во работењето на Друштвото. Истите не содржат било какви корекции и рекласификации кои би биле неопходни доколку претпоставката за неограничен континуитет во работењето на Друштвото би била доведена во прашање.

Во април 2014 година е склучен договор за стратешко партнерство со компанијата Philip Morris International Management SA, Lausanne, Switzerland, во кој договор се прецизира стратегијата на работење и развојот на Тутунски Комбинат АД Прилеп.

Во текот на 2014 година Друштвото склучи Договор за заедничко вложување со Philip Morris International Management SA, Lausanne, Switzerland, при што беше формирано ново заедничко друштво под името Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје. Дејноста на ова друштво е трговија на големо со производи од тутун. Ова друштво е ексклузивен носител на лиценцните права и на правата за користење и организирање на производството и дистрибуцијата на тутунски производи со брендови на двете друштва. Менаџментот на Друштвото очекува дека ова стратешко партнерство ќе обезбеди долгорочна одржливост на производство на тутунски преработки.

---

Погоре склучениот Договор е со рок на важност од 10 години и истиот автоматски се продолжува за последователен едно годишен период, освен ако е поништен од страна на содружник со најмалку 6 месечно претходно дадено известување, согласно член 11 од истиот.

Менаџментот оценува дека принципот на неограничен континуитет во работењето на Друштвото применет при подготовка на овие финансиски извештаи е соодветен, особено поради фактот што склучениот договор со Филип Морис за деловно – техничка соработка, континуирано производство и продажба на цигари преку системот на лон – производство се почитува а се остварува преку заеднички основаното друштвото Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје.

### 2.1.2. Работење на Друштвото во изминатиот период

Почнувајќи од 2014 година се преземени низа мерки и активности за кои Менаџментот на Друштвото верува дека обезбедуваат соодветна основа за одржливост и развој на деловните активности на Друштвото.

Во текот на 2016 година, извршено е присоединување на подружниците Тутунски Комбинат Цигари ДООЕЛ и Тутунски Комбинат Тутун ДООЕЛ кон матичното друштво Тутунски Комбинат АД Прилеп. Деловните активности на подружниците, континуирано, продолжуваат во рамките на Друштвото, со што присоединувањето не влијае на заинтересираните страни на Друштвото. Присоединувањето е поттикнато со цел да се зголеми успешноста во работењето како и да се искористат предностите што ги има заедничкото работење а истовремено да се намалат трошоците на работењето.

Менаџментот верува во одржливоста со преземање на следниве мерки и активности:

- Долгорочен континуитет во деловните активности, планиран откуп на суров тутун од 2,5 до 3 илјади тони годишно, негово ферментирање и продажба во најголем дел преку компанијата Филип Морис врз основа на долгорочен договор за деловно – техничка соработка,
- Континуирано производство и продажба на цигари барани на пазарот преку системот на лон – производство што се реализира преку друштвото Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје;
- Продолжени и репрограмирани кредитни аранжмани, особено за откуп на суров тутун и за тековно работење;
- Подобрување на кредитниот рејтинг на Друштвото со очекуван позитивен тренд на зголемување на финансискиот резултат и зголемување на капиталот;
- Тековно и долгорочно усогласување на паричните приливи и одливи (позитивен cash flow);
- Рационална организација и намалување на трошоците во сите процеси од работењето;
- Реализирање на долгорочниот Бизнис план;
- Континуирано инвестирање во технологии и стручни оспособувања;
- Примена на дигитализационите достигнувања во сферата на информативниот систем, во производството, во продажбите, во финансирањето и во финансиското известување.

## 2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промена на околностите врз основа на кој биле засновани, промени во опкружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат и при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на објективна вредност на побарувањата, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат на нивната нето реализациона вредност и слично.

## 2.3. Трансакции во странски валути

Трансакциите деноминирани од странска валута се искажани во македонски денари, кои се известувачка и функционална валута на Друштвото, со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани од странска валута се искажани во македонски денари по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики се прикажани во извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Во тековната 2025 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

## 2.4. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2025	31 декември 2024
1 EUR	61,4950 ден.	61,4950 ден.
1 USD	52,3050 ден.	58,8807 ден.
1 GBP	70,5865 ден.	74,1350 ден.

## 2.5. Деловни комбинации

Матичното Друштво го применува методот на стекнување на деловни комбинации во сметководството. Пренесениот надомест од страна на матичното Друштво за да стекне контрола врз подружницата, се пресметува како збир од објективни вредности на пренесените средства, настанатите обврски и сопственичките учества од страна на матичното Друштво на датумот на стекнување, кои вклучуваат објективна вредност на средствата или обврските кои произлегуваат од преземиениот ангажман. Трошоците за стекнување се признаваат во периодот кога настанале.

Друштвото признава стекнати средства кои можат да се идентификуваат и претпоставени обврски во деловна комбинација без оглед на тоа дали тие биле претходно признаени во финансиските извештаи на стекнувачот пред периодот на стекнување. Стекнатите средства и претпоставените обврски се водат по нивната сметководствена вредност на датумот на стекнување.

Гудвилот се евидентира после одделно признавање на нематеријалните средства кои можат да се идентификуваат. Гудвилот се пресметува:

1. На збирниот износ од:
  - Пренесениот надомест измерен во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди, каде вообичаено се применува објективна вредност на датумот на стекнување;
  - Износот на било кое неконтролирано учество во стекнатиот ентитет мерено во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди;
  - Во деловна комбинација која е стекната низ фази по објективна вредност на датумот на стекнување на сопственичкото учество кое стекнувачот претходно го имал во стекнатиот ентитет;
2. На разликата помеѓу износите на стекнатите средства кои можат да се идентификуваат и преземените обврски на датумот на стекнување, мерени согласно Меѓународните сметководствени стандарди;

За разлика од претходно наведениот гудвил кој претставува позитивен гудвил, негативен гудвил е кога пренесениот надомест на стекнувачот во стекнатите средства е помал од нето вредноста на стекнатите средства. Овој негативен гудвил е познат под поимот поповолна набавка.

## 2.6. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Споредбените податоци за претходната година се подготвени во согласност со сметководствените стандарди кои биле во примена во тој период и не се прилагодени согласно новата сметководствена основа. Друштвото изврши проценка на потенцијалното влијание на промените на МСФИ врз финансиската состојба и резултатите од работењето. По извршената проценка се констатира дека овие промени нема да имаат значајно влијание на финансиските извештаи на Друштвото. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД).

## БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПРОЦЕНКИ

### 3.1. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и за резервирањата поради обезвреднување доколку истите постојат. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Постројките и опремата се евидентираат по набавна, односно претпоставена набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради безвреднување, доколку постои. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата.

Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот завод за статистика.

Цената на чинење на средствата изградени во сопствена режија се состои од трошокот за материјали, директна работна сила и соодветни општи производни трошоци.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање при изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен истите да се завршат и подготват за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошоци на периодот во кој настанале.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи во Друштвото поврзани со таа ставка и кога трошокот на ставката може разумно да се измери. Сите други редовни одржувања и поправки се евидентираат како расходи во извештајот за сеопфатната добивка во текот на периодот во кој се јавуваат.

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек, доколку такви постојат.

Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите и опремата се пресметува право пропорционално и тоа како што следи:

	2025	2024
Градежни објекти	40 години	40 години
Погонска опрема	4-20 години	4-20 години
Останата опрема и моторни возила	4-10 години	4-10 години
Фотоволтаичен систем	20 години	20 години

Пресметувањето на амортизацијата започнува истиот ден кога средството станува расположливо за употреба т.е. кога тоа е поставено на локацијата и во состојба неопходна за да биде оперативно способно на начин предвиден од страна на раководството. Средството престанува да се амортизира на првиот ден од датумот кога средството е класифицирано како средство што се чува за продажба согласно со МСФИ 5 и од датумот кога средството е отпишано.

Приходите или расходите поврзани со отуѓување се одредуваат по пат на споредба на приливите со сметководствената вредност на средствата што се отуѓуваат. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

Ставките на недвижности, постројки и опрема кои се утврдени со попис а претходно не биле евидентирани во деловните книги, се признаваат по проценета објективна вредност и во корист на останатите приходи (вишоци). Ставките на недвижности, постројки и опрема кои недостасуваат а претходно биле евидентирани во деловните книги, се евидентираат како расходи (кусоци) заедно со припаѓачките давачки.

Кога набавката на средствата се реализира преку размена за друго средство, износот на трошокот на набавка се утврдува според објективната вредност на преземеното (набавено) средство. Ако таквата вредност не е позната тогаш според сметководствената вредност на отстапеното долгорочно материјално средство.

Економската суштина на деловната трансакција ја прави разликата меѓу инвестиционото (тековно) одржување и инвестиционото вложување на нетековните материјални средства.

Трошоците за одржување и поправки на средствата, т.н. трошоци на инвестиционо одржување, се признаваат како расходи на периодот.

Инвестиционите вложувања се оние издатоци со кои се продолжува векот на употреба на средството, се зголемува неговиот капацитетот, се зголемува квалитетот на производите кои се произведуваат со тоа средство или се намалуваат трошоците на производство на тие производи. Вредноста на инвестиционите вложувања се додава на набавната вредност на средството (се капитализира) и така зголемениот износ е основа за амортизација.

### 3.1.1. Пренос на ревалоризационата резерва во капитал

Ревалоризационата резерва која е настаната по основ на ревалоризација на одредени ставки на недвижности, постројки и опрема, се пренесува во акумулирана добивка за годината во која таа ставка е отуѓена (повлечена од употреба или продадена).

---

Пренос на ревалоризационите резерви во акумулирана добивка може да се врши и додека средството е во употреба. Во тој случај, износот на реализираната ревалоризациона резерва кој се пренесува во акумулирана добивка е разликата помеѓу а) амортизацијата пресметана на ревалоризираната вредност на средството и б) амортизацијата која би била пресметана доколку врз средството е применет моделот на набавна вредност.

### 3.1.2. Вложувања во туѓи недвижности, постројки и опрема

Вложувањата кои се вршат во туѓи недвижности, постројки и опрема, кои се земени под закуп, се признаваат како посебни ставки на нетековни средства, во случај кога таквите вложувања се извршени во сопствено име и за сопствена цел, а се во согласност со договорот за закуп кој е направен со сопственикот на закупеното средство.

Амортизацијата на вложувањата од оваа точка се вршат по систематска основа според проценетиот корисен век на употреба, кој може да биде еднаков или пократок од периодот на траење на договорот за закуп.

## 3.2. Нетековни средства кои се чуваат за продажба, прекинати работења и распределба на сопствениците

### 3.2.1. Признавање

Друштвото ќе го класифицира како нетековно средство (или како група на средства за отуѓување), средството кое се чува за продажба, со намера неговата сметководствена вредност да биде надоместена главно преку трансакција на продажба, наместо, преку континуирано користење (преку амортизирање).

Условите за да се класифицира на овој начин определено нетековно средство (или група на средства за оттуѓување), се следните:

- тоа мора да биде расположливо за моментална продажба во својата тековна состојба,
- тоа треба да биде предмет само на услови кои се вообичаени и карактеристични за продажби на такви средства (или групи на средства за оттуѓување) и
- неговата продажба мора да биде многу веројатна.

Со цел да може да се смета продажбата за многу веројатна, како услов за класификација на средство (група на средства) како такво коешто се чува за продажба:

- менаџментот мора да се обврзе со план за продажба на средството (или групата на средства за оттуѓување),
- мора да се иницира активна програма за лоцирање на купувач и комплетирање на планот,
- средството (или групата на средства за оттуѓување) мора да биде активно рекламирана за продажба по цена која е разумна во однос на неговата тековна објективна вредност,
- продажбата треба да се квалификува за признавање како комплетирана продажба во рамките на една година од датумот на класификацијата, освен во определени исклучоци а бараните активности за комплетирање на планот треба да укажат дека не е веројатно дека ќе бидат направени значајни промени на планот или дека планот ќе биде повлечен.

Рокот за комплетирање на продажбата може да биде продолжен и над една година, во случај на определени настани, кои се надвор од контролата на Друштвото и доколку постојат доволно силни докази дека Друштвото останува посветено на неговиот план да го продаде средството (или групата на средства за оттуѓување).

### 3.2.2. Мерење

Нетековното средство (или група на средства за отуѓување), кое се чува за продажба почетно се мери по пониската од неговата сметководствена вредност и објективната вредност намалена за трошоците за продажбата. На ист начин почетно се мери и нетековно средство (или група на средства за отуѓување) кое се чува за распределба на сопствениците.

Сметководствената вредност преставува вредност по која средството се води во деловните книги во моментот на неговата рекласификација како средство наменето за продажба.

Објективна вредност е пазарната вредност на денот на продажбата. Трошоците за продажба се трошоци кои можат директно да се припишат на продажбата на средството и кои не вклучуваат финансиски трошоци или даноци. Трошоците за продажба се утврдуваат според вредноста во моментот на проценката, а не според износот кој се очекува во моментот на идната продажба.

Ако сметководствената вредност е пониска од објективната вредност намалена за продажните трошоци, вредноста по која нетековното средство наменето за продажба се вреднува во деловните книги, останува непроменета. Но, доколку сметководствената вредност е поголема од фер вредноста намалена за продажните трошоци, сметководствената вредност треба да се корегира и да се сведе на износот на објективната вредност намален за продажните трошоци. Разликата помеѓу повисоката сметководствена вредност и пониската фер вредност се прикажува како расход по основ на обезвреднување.

Друштвото нема да амортизира нетековно средство додека истото е класифицирано како такво кое се чува за продажба или додека е дел од група на средства за оттуѓување класифицирана како средство кое се чува за продажба. По истекување на месецот во кое нетековното средство е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба, се прекинува со пресметка на амортизацијата.

Каматата и другите расходи кои се припишуваат на обврските на групата за оттуѓување класифицирана како група која се чува за продажба, и понатаму ќе се признаваат.

Друштвото ќе признае загуба поради обезвреднување за секое почетно или последователно отпишување на средството (или групата на средства за оттуѓување) до објективната вредност намалена за трошоците за продажба.

Друштвото ќе признае добивка за секое последователно зголемување на објективната вредност намалена за трошоците за продажба на средството, но не над кумулативната загуба поради обезвреднување (анулирање), која била признаена или во согласност со МСФИ 5, или претходно во согласност со МСС 36 - Обезвреднување на средства.

Добивката или загубата, која претходно не е признаена до датумот на продажба на нетековното средство (групата за оттуѓување), ќе биде признаена на датумот на отпис (оттуѓување), според барањата за отпис на МСС 16 - Недвижности, постројки и опрема (за материјалните средства), односно на МСС 38 - Нематеријални средства (за нематеријалните средства).

### 3.2.3. Промени во класификацијата на средства (промена на планот за продажба)

Доколку нетековното средство кое е рекласифицирано во нетековно средство наменето за продажба во извештајот за финансиската состојба сеуште не е продадено, се врши преиспитување за тоа дали сеуште се исполнети условите за средството да биде класифицирано како нетековно средство наменето за продажба. Ако критериумите не се исполнети се врши рекласификација како нетековно средство кое се користи за извршување на деловни активности.

Во случај кога Друштвото го променило планот на продажба, односно доколку Друштвото класифицирало средство (или група на средства за оттуѓување) како средство кое се чува за продажба, но критериумите за класификација повеќе не се задоволени, Друштвото ќе престане да го класифицира средството (или групата на средства за оттуѓување) како средство кое се чува за продажба, односно ќе го рекласифицира како имот на Друштвото кој се користи во деловни цели.

Тоа средство ќе се мери според пониската вредност од:

- а) неговата сметководствена (сегашна) вредност пред средството (или групата на средства за оттуѓување) да биде класифицирано како средство кое се чува за продажба, корегирани за каква било амортизација или ревалоризација, кои би биле признаени доколку средството (или групата за оттуѓување) не било класифицирано како такво кое се чува за продажба и
- б) неговата надоместлива вредност на датумот на последователната одлука тоа да не се продаде (надоместлива вредност е повисоката вредност од објективната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и неговата употребна вредност).

## 3.3. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Научно истражувачко знаење;
- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци и сл.;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Увозни квоти;
- Франшизи.

---

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- Е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- Набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

### 3.3.1. Компјутерски софтвер

Трошоците поврзани со развојот, односно со одржувањето на компјутерските софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи контролирани од страна на Друштвото и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средство, се амортизираат користејќи ја правопрпорционалната метода во текот на период од 5 години.

## 3.4. Вложувања во недвижности за изнајмување

Недвижностите во сопственост на Друштвото кои се чуваат пред се за остварување на приходи од нивно изнајмување наместо од употреба во редовното работењето, се признаваат како вложувања во недвижности наменети за изнајмување во согласност со МСС 40 - Вложувања во недвижности.

Недвижностите за изнајмување кои се однесуваат од производствени погони се евидентираат по набавна односно претпоставена набавна вредност, намалена за соодветната исправка на вредноста и евентуалното резервирање поради обезвреднување. Моделот на објективна вредност не е прифатен поради неможноста за негово веродостојно утврдување. Имено, споредливите пазарни трансакции за овие ставки на недвижности се ретки и при тоа не постојат ниту алтернативни проценки засновани на проекции за дисконтирани парични текови.

Депрецијацијата на ставките на овие недвижности се пресметува правопрпорционално со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивната резидуална вредност низ проценетиот век на употреба.

## 3.5. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на условите укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива при продажба на средствата во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни парични приливи кои се очекуваат да произлезат од континуирана употреба на средствата или од нивно отуѓување на крајот на корисниот век. Надоместливите износи се проценуваат на поединечните средства или ако тоа не е можно, на целата група на средства која генерира готовина.

## 3.6. Вложувања во придружени друштва и учество во заеднички вложувања

Придружени друштва се субјекти врз кои Друштвото има значително влијание, но не ги контролира истите. Постојењето на значително влијание се утврдува преку:

- застапеност во одборот на директори,
- учество во процесот на креирање политики и донесување на одлуки,

- 
- материјални трансакции, меѓусебна размена на раководен персонал и обезбедување на суштински технички информации, и
  - учеството во капиталот кој се движи помеѓу 20 и 50% од гласачките права.

Вложувањата во придружените друштва се евидентираат според методот на капитал. Според методот на капитал, вложувањето во придружените друштва првично се признава по набавна вредност, а последователно се прилагодува за промената по стекнувањето во уделот на Друштвото во нето средствата на придружното друштво. Во добивка или загуба се признава до висина на уделот на Друштвото во добивката или загубата на придружното друштво, додека во друга сеопфатна добивка се признава до висина на уделот на Друштвото во друга сеопфатна добивката на придружното друштво. Кога набавната вредност на вложувањето се зголемува за учеството во добивката на придруженото друштво, тогаш со распределба на добивката од придруженото друштво се врши намалување на претходно зголемените вложувања.

Доколку уделот во загубата на придруженото друштво е еднаков или го надминува учеството во придруженото друштво, во тој момент се прекинува со признавање на делот во понатамошните загуби.

Тутунски Комбинат АД Прилеп има заедничко вложување со Филип Морис Интернационал по склучен договор за формирање на ново друштво со назив Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје. Според одредбите од тој договор, остварената добивка во ново формираното друштво се распределува по соодносот 49% за Тутунски Комбинат АД Прилеп а 51% за Филип Морис Интернационал. Оваа распределба се врши по методот на капитал.

### 3.7. Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целите на набавката на финансиските средства. Раководството ги класифицира финансиските средства во моментот на нивното првично признавање.

#### 3.7.1. Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства со фиксни или детерминирани плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековни средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на извештајот за финансиската состојба.

#### 3.7.2. Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата, односно на датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде финансиското средство. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правото за примање на истите или по нивното пренесување ако Друштвото значително ги пренело сите ризици и користи од сопственоста врз финансиските средства. Финансиските средства расположливи за продажба последователно се евидентираат по нивната објективна вредност. Кредитите и побарувањата последователно се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

Финансиски средства расположливи за продажба почетно се признаваат по нивна објективна вредност зголемена за трошоците од трансакцијата.

Кога финансиските средства класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, претходно акумулираната коригирана објективна вредност признаена во останатата сеопфатна добивка и во резервите се вклучува во извештајот за останатата сеопфатна добивка како добивка или загуба од вложувања во хартии од вредност во периодот на кој се однесува.

Каматите од средствата расположливи за продажба пресметани врз основа на ефективна каматна стапка се признаваат во добивката/загубата како финансиски приходи. Приходите од дивиденди и од финансиските средства расположливи за продажба се признаваат во добивките/загубите како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда.

#### 3.7.3. Депризнавање на финансиските средства

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на истите или по нивното пренесување ако Друштвото ги пренело сите значајни ризици и користи од сопственоста врз финансиските средства.

### 3.7.4. Обезвреднување на финансиските средства

#### А) Средства евидентирани по амортизациона набавна вредност

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или на група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства се оштетени и загуба поради обезвреднување се евидентира само ако постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средствата при што настанот има влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или на групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за обезвреднување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплатата на главницата и каматата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промени во економските услови кои кореспондираат со загуба.

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради обезвреднување претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови, дисконтирани со примена на изворна ефективна каматна стапка на финансиското средство. Евидентирираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од обезвреднување. На пример, Друштвото може да го измери обезвреднувањето на средството врз основа на објективна вредност на инструментот користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на обезвреднувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на обезвреднувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признатата загуба се намалува преку тековните добивки или загуби.

#### Б) Финансиски средства расположливи за продажба

На секој датум на извештајот за финансиска состојба, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должничките хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во следната точка.

(а) Кај сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгираното опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба измерена како разлика помеѓу набавната вредност и тековната објективна вредност намалена за загубата поради обезвреднување претходно признаена во извештајот за финансиската состојба, се отстранува од сеопфатната добивка и се признава како добивка или загуба за периодот.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирање на обезвреднувањето во добивките или загубите, загубата поради обезвреднување се намалува преку тековните добивки односно загуби. Кај сопственичките финансиски средства расположливи за продажба, анулирање на обезвреднувањето не се евидентира преку добивки и загуби и секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

## 3.8. Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат а нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или кога истовремено се реализираат средствата и подмируваат обврските.

## 3.9. Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност претставува продажната вредност намалена за трошоците за завршување на продажбата, маркетингот и дистрибуцијата. Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис, а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл.

Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

Трошокот на материјалите и резервните делови се утврдува користејќи ја методата на пондериран просек која ги вклучува трошоците направени за нивна набавка, за нивна достава до постоечката локација и за нивно доведување во состојба на употреба. Трошокот на производите и производството во тек вклучува и соодветен дел на општи трошоци врз основа на нормалниот оперативен капацитет.

Залихите на недовршеното производство, полупроизводи и готови производи се водат според трошоците на набавката, односно според цената на чинење на производството. Во цената на чинење на производството се вклучуваат: трошоците на материјали за изработка, платите за изработка, останатите директни трошоци и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и сегашната локација на залихите. Износот на општите и директните трошоци кои се вклучени во вредноста на залихите се утврдува со калкулации кои посебно се изработуваат за секој производ и секој работен налог. Сите трошоци се водат по места и носители на трошоци. Трошоците на управата и продажбата (управно-продажна режија) не се вклучуваат во вредноста на залихите.

Отписот на ситниот инвентар се врши еднократно при ставање на истиот во употреба а амбалажата и автомобилските гуми се отпишуваат 100% при ставање на истите во употреба.

### 3.10. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите претставуваат износи кои се побаруваат од купувачите за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работење. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни побарувања.

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивна објективна вредност а последователно се мерат според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањата поради обезвреднување.

Резервирањата поради обезвреднување се пресметуваат кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања и дадените позајмици согласно нивните оригинални услови за плаќање.

Значителни финансиски потешкотии кај должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање, претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за обезвреднување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањата претставува разлика помеѓу евидентирираниот износ на средствата и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворна ефективна каматна стапка на финансиските средства. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентирираниот износ на средството со признавање на поврзаните загуби, со признавање на резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување се евидентира преку тековните добивки/загуби. Во случај на ненаплатливост на побарувањето, истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка.

### 3.11. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти на парични средства вклучуваат готовина во благајната, депозити по видување во банки и други краткорочни високо ликвидни вложувања кои доспеваат во период не подолг од 3 месеци од датумот на стекнување. Парите на сметките во денари кај комерцијалните банки се водат во номинални износи според изводот за состојбата на прометот на тие сметки. Парите во благајна во денари се искажуваат по номинална вредност. Девизите на сметките во банката и благајната се искажуваат по среден курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

Пресметувањето на девизите се врши секогаш на денот на промената на состојбата на сметката (благајната) и на крајот на месецот.

За целите на составување на извештајот за парични текови:

- a) паричните средства ги опфаќаат готовината во касите и депозитите по видување (денарски и девизни),

- б) паричните еквиваленти ги опфаќаат краткорочните, високо ликвидни вложувања, кои брзо можат да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик во промената на нивната вредност (рок на достасаност до 3 месеци и помалку).

### 3.12. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот на кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документ врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

### 3.13. Капитал, резерви и акумулирани добивки/загуби

#### А) Акционерски капитал

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции

#### Б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнување на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување.

#### В) Сопствени акции

Кога Друштвото откупува свој акционерски капитал, платените надомести се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени (резервски) акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надомести се вклучуваат во акционерскиот капитал.

#### Г) Резерви

Резервите кои се состојат од задолжителни и други резерви, се создадени во текот на претходните периоди врз основа на добивки односно загуби од ревалоризација на материјални и финансиски средства расположливи за продажба како и по пат на распределба на акумулираните добивки врз основа на законската регулатива, одлуките на раководството и акционерите на Друштвото.

#### Д) Акумулирани загуби

Акумулираните загуби ги вклучуваат загубите од тековниот и од претходните периоди.

### 3.14. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман. Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од обврски спрема добавувачи и позајмици.

#### 3.14.1. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работење. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок до една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како нетековни обврски.

Обврските кон добавувачи се евидентираат по нивната објективна вредност а последователно според нивната измерена амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

#### 3.14.2. Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакцијата. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната

---

амортизирана набавна вредност а разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекување. Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврските за уште најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

### 3.15. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

На товар на пресметковниот период се пресметуваат и трошоците за кои не постојат соодветни сметководствени исправи за да можат да се признаат како обврска, а за кои со сигурност може да се утврди дека се однесуваат на тековниот пресметковен период. Кога ќе се прибават документи за признавање на обврските, се врши укинување на временските разграничувања во корист на сметките на обврските.

Приходите за кои нема услови за признавање во тековниот пресметковен период, се одложуваат преку временски разграничувања за идни периоди.

Во корист на временските разграничувања се евидентираат и наплатените приходи кои се однесуваат за идните периоди, а за кои не било искажано соодветно побарување.

### 3.16. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен временски период да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити, каде се очекуваат трошоците за квалификуваните средства да се одземаат од трошоците за позајмување, можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмување се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

### 3.17. Лизинг

Друштвото признава постоење на лизинг врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство односно на средства, или пак со договорот се пренесува правото за употреба и или контрола на тие средства за одреден временски период во замена за надоместок..

МСФИ 16 ја елиминира класификацијата на лизингот како оперативен или финансиски наем како што се бараше со МСС 17 и наместо тоа, воведува единствен сметководствен модел за корисникот на лизингот.

#### 3.17.1. Наемодавател

МСФИ 16 суштински ги пренесува сметководствените барања на давателот на лизинг како и МСС 17. Следствено, давателот на лизинг продолжува да ги класифицира своите договори за лизинг како оперативен или финансиски наем и различно да ги евидентира тие два типа на наеми.

Лизингот каде Друштвото суштински ги задржува сите ризици и бенефити од сопственоста на средството се класифицира како оперативен наем. Во согласност со МСФИ 16, оперативен лизинг е лизинг каде не се трансферираат значајно сите ризици и користи поврзани со сопственоста на одредено средство. Ова се типично краткорочни договори за лизинг кога приливите од наем се прикажуваат во добивката или загубата со примарно влијание врз извештајот за финансиска состојба од аспект на временската перспектива на плаќањата за лизингот. Средствата дадени под лизинг на клиенти како оперативен лизинг се вклучени во извештајот за финансиска состојба на позицијата на НПО. Тие се амортизираат во текот на нивниот корисен век на конзистентна основа. Приходите од лизинг се признаваат на праволиниска основа за време на траење на лизингот. Иницијалните директни трошоци кои се јавуваат при договорите за оперативен лизинг во извештајот за финансиска состојба се презентираат како

---

одложени трошоци и се признаваат како добивки/загуби во текот на лизинг периодот на иста основа како приходот од лизинг. Непредвидените приливи по основ на лизинг се признаваат како приход во периодот во кои настанале. Однапред платените наемнини се признаваат како одложен приход.

Лизингот каде Друштвото суштински ги пренесува сите ризици и бенефити кои се поврзани со сопственоста на средството кое е предмет на лизинг се класифицира како финансиски лизинг. На датумот на започнување, Друштвото ќе признае средство кои се предмет на лизинг во износ на нето инвестиција во лизингот. Нето инвестицијата се мери како збир од побарувањето за плаќања за лизинг и секоја негарантирана преостаната вредност, дисконтирана со користење на каматната стапка содржана во договорот за лизинг. Сите почетни директни трошоци направени од Друштвото се вклучени во почетното мерење на нето-инвестицијата. Финансискиот приход се признава во периодот на закуп врз основа на модел што одразува константна периодична стапка на поврат на нето-инвестицијата на наемодавателот.

### 3.17.2. Наемопримател

За активните/затекнатите договори за лизинг на почетокот на 2025 година, Наемопримателот постапува согласно МСФИ 16, имајќи го во предвид преостанатиот период на важност на договорот за лизинг, сметано од датумот на прва примена.

Наемопримателот треба да го утврди периодот на лизинг како неотповиклив период заедно со периодите опфатени во опција за продолжување и периодите опфатени во опција за прекинување на лизингот, и природата на лизинг трансакцијата. Наемопримателот прави процена на периодот на користење и тој период го користи за мерење (вреднување) на средството/обврската. Овој период е еднаков или пократок со периодот на амортизација на исти или слични средства според вообичаената политика за амортизација применета за недвижности, постројки и опрема или нематеријални средства.

Наемопримателот може да направи сметководствена проценка на поединечни лизинг договори или на портфолио од договори со слични карактеристики.

Друштвото - корисник на лизинг, почетно признава средство со право на користење и обврска за лизинг на датумот на кој има право да ги користи своите права за употреба на средството под лизинг.

Средствата со право на користење под лизинг, Друштвото ги прикажува во Извештајот за финансиска состојба во истата линиска ставка во која соодветните основни средства би биле презентирани доколку корисникот на лизинг би бил нивен сопственик. Обврските по основ на лизинг се презентираат одделно во белешките кон финансиските извештаи.

Корисникот на лизинг нема да ги применува барањата за признавање, вреднување и презентирање на МСФИ 16 за:

- Краткотраен лизинг (период на лизинг од 12 месеци или помалку) и
- Лизинг чиј предмет е средство со ниска вредност

Во случај на краткотраен лизинг и лизинг со мала вредност, Друштвото евидентира расходи на праволиниска основа за времетраење на лизингот.

### 3.17.3. Мерење при почетното признавање

Средствата со право на користење под лизинг, почетно се признаваат по нивната набавна вредност на датумот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг, којашто е еднаква на почетната вредност на обврските за лизинг, зголемена за плаќањата за лизинг направени пред или на денот на започнувањето на важноста на договорот за лизинг и било какви директно зависни трошоци на договорот за лизинг (трошоци за преговарање и обезбедување на договорот за лизинг), намалени за добиени стимулации во врска со лизингот, вклучувајќи ги во набавната вредност и проценетите трошоци за евентуално преместување на средството и за обнова на локацијата или враќање на средството во одредена состојба според условите на лизингот.

Обврската за лизинг се признава на датумот на започнување на лизинг аранжманот во извештајот за финансиската состојба како поединечно издвоена/прикажана обврска. Почетното вреднување на обврската за лизинг се врши според сегашната вредност на плаќањата за лизинг кои не се платени на тој датум. Плаќањата за лизинг се дисконтираат со користење на каматна стапка за лизингот имплицитна во договорот за лизинг или со инкременталната стапка на позајмување, ако каматна стапка од договорот лизингот не може лесно да се определи.

### 3.17.4. Мерење после почетното признавање

Последователно (после почетното признавање), средствата со право на користење се мерат според почетната сметководствена вредност, намалена за акумулираната амортизација и загубата заради обезвреднување.

---

Средствата земени под лизинг се амортизираат според вообичаената политика за амортизација, применета и за другите недвижности, постројки и опрема и за нематеријалните средства. Амортизацијата се признава како расход во извештајот за сеопфатна добивка. Средството со право на користење се амортизира за пократкиот период од времетраењето на лизингот и од корисниот век на употреба на средството. За средствата со право на користење, друштвото прави тест на безвреднување.

Последователно, обврската за лизинг се мери по амортизирана набавна вредност со примена на ефективна каматна стапка, односно се зголемува за трошоците за камата на лизингот, се намалува за извршените исплати на обврската за лизинг и се приспособува при повторна процена на износот за кој се очекува дека ќе се плати или при промена на идните плаќања на лизингот.

Расходот за камата на обврската за лизинг се распределува и се признава во билансот на успех за периодот на времетраење на лизингот.

### 3.18. Данок на добивка

Данокот на добивка за известувачкиот период претставува збир на тековен и одложен данок на добивка.

#### 3.18.1. Тековен данок на добивка

Основа за пресметка и плаќање на тековниот данок на добивка по стапка од 10% претставува добивката пред оданочување утврдена во Извештајот за сеопфатна добивка, коригирана за одредени помалку искажани приходи и непризнаени трошоци за даночни цели, даночен кредит, како и други даночни ослободувања. Правните субјекти можат да ги употребат даночните загуби утврдени во тековниот период било за надомест на платениот данок во рамките на одреден период или пак за намалување или елиминирање на даночната обврска во наредните периоди.

Даночните обврзници кои ќе вршат исплати од акумулирани добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката, имаат обврска да пресметаат и платат покрај данок на личен доход и данок на добивка.

#### 3.18.2. Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки.

Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочлива добивка.

### 3.19. Надомести за вработените

#### 3.19.1. Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни нето плати исплатени по работник во РСМ во последните три месеци.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни нето плати исплатени на работникот.

#### 3.19.2. Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има

сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

### 3.20. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од извршената набавка на средства или услуги не е надоместлив од даночните власти, во тој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошоците каде што е соодветно; и
- Кога побарувањата и обврските кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност, тогаш нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи, се вклучува како дел од побарувањата или обврските во извештајот за финансиската состојба.

### 3.21. Резервирања

Резервирања се признаваат тогаш кога Друштвото има тековна обврска како резултат на минат настан и кога постои веројатност дека ќе има одлив на средства за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна процена за износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се коригираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна процена. Кога ефектот на времената вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашната вредност на трошоците кои се очекуваат да се појават за подмирување на обврската.

Таму каде што дел или сите потребни издатоци за подмирување на резервирањата се очекува да бидат надоместени од друга страна, надоместувањето се признава кога навистина е извесно дека ќе биде примено доколку Друштвото ја подмири обврската. Надоместувањето се признава како посебно средство во извештајот за финансиската состојба. Износот кој се признава за надоместување не треба да го надмине износот на резервирањето. Во извештајот за сеопфатна добивка, расходот кој се однесува за резервирањата се признава во нето износ кој е признаен за надоместување.

### 3.22. Признавање на приходите и расходите

Приходите се мерат според објективната вредност на примениот надомест, односно надоместот што треба да се прими за продадените производи и стоки односно обезбедените услуги, нето од данокот на додадена вредност и евентуално одобрените продажни попусти.

Приходите од продажба на производи/стоки се признаваат ако:

- на купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите/стоките.
- друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите/стоките.
- износот на приходите може да се измери;
- е веројатно дека продадените производи/стоки ќе се наплатат;
- трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

Друштвото може да признае приходи со текот на времето или во одреден момент со исполнување на обврската и пренос на контролата над доброто во тој момент.

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

#### 3.22.1. Приходи од продажба, продажба на големо - цигари, режан и ферментиран тутун и филтер стапчиња

Приходот од продажба на производи се признаваат во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфичните критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат за разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

---

### 3.22.2. Приходи од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

### 3.22.3. Приходи од наемнини

Приходи од наемнини на средства дадени под оперативен наем се признаваат во добивките и загубите на пропорционална основа во текот на периодот на наемот. Непредвидените наемнини доколку ги има, се признаваат како интегрален дел на вкупните приходи од наемнини во текот на наем периодот.

### 3.22.4. Финансиски приходи и трошоци

Финансиските приходи се признаваат на временска основа која го одразува ефективниот пренос на средствата.

Финансиските трошоци се состојат од трошоци за камати по обврски по кредити и позајмици и трошоци за камати за задоцнети плаќања. Трошоците за кредити и позајмици се признаваат во добивките или загубите со користење на методот на ефективна каматна стапка.

### 3.22.5. Приходи од дивиденди

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди доказ за износот на минималната дивиденда од придружните друштва или од вложувањата во придружните друштва.

За приходите што не се дефинирани со овој акт се применува МСФИ 15 - Приходи од договори со купувачи и другите меѓународни стандарди. Основниот принцип на овој стандард е дека приходот треба да биде признаен кога добрата или услугите се пренесени на купувачот по цена на трансакцијата. Секој збир од добра или услуги кои се различни, мора да бидат посебно признаени а попустот на договорната цена мора генерално да се алоцира врз поединечните елементи. Кога надоместокот варира од било која причина, минималните износи мора да бидат признаени ако не постои значаен ризик истите да се анулираат. Трошоците кои се случиле за да се обезбедат договорите со конкретните купувачи, треба да бидат капитализирани и амортизирани за периодот до кога траат и користите од договорите.

### 3.22.6. Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на настанување на потрошокот на суровините и материјалите и на искористувањето на услугите, односно во периодот на нивното настанување.

## 3.23. Распределба на дивиденди

Распределбата на дивиденди на акционерите на Друштвото се евидентира како обврска во финансиските извештаи во периодот кога таа се одобрува од акционерите на Друштвото.

## 3.24. Преземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства по основ на овие обврски. Исто така, неизвесни средства не се евидентираат во финансиските извештаи, но истите само се обелоденуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесната загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известувањето или кога може да се направи разумна процена на износот на загубата.

## 3.25. Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај другите деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамките на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти.

### 3.25.1. Деловни сегменти

Деловните активности на Друштвото се однесуваат на еден оперативен сегмент а тоа е производство на тутунски производи, ферментација на тутун и преработка на тутун.

### 3.25.2. Географски сегменти

Деловните активности на Друштвото се вршат на територијата на Република Северна Македонија.

## 3.26. Заработувачка по акција

Друштвото ја прикажува основната заработувачка по акција на обичните акции. Пресметката на основната заработувачка по акција е направена со поделба на нето добивката остварена во тековната година која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

## 3.27. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствените политики се менуваат доколку тоа е условено со измена или донесување на нови МСС/МСФИ.

По исклучок на ставот 1 од оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ како од секогаш да била применета, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди. Во таков случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат, во согласност со МСС 8.

## 3.28. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание врз финансиските извештаи на еден или повеќе претходни периоди, со што претходните финансиски извештаи не може да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период согласно на МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСС).

Грешката од претходниот период се поправа така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно на соодветната позиција во извештајот за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

### 1.1. Настани по датумот на финансиските извештаи

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на извештајот на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во финансискиот извештај (на пример, наплатено побарување за кое претходно била извршена исправка).

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на извештајот за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат финансиските извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на извештајот за финансиската состојба, во белешките кон финансиските извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект.

---

## **БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ**

### **4.1. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### 4.1.1. Ризик од промена на девизните курсеви

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукуации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

#### 4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на овој вид на ризик е дадена преку износите на овие вложувања во Белешката 29.

#### 4.1.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во тековната 2025 година Друштвото користи вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема овој вид на ризик.

Ризикот од каматните стапки се оценува во зависност од тоа дали договорите за кредити се со фиксна или променлива каматна стапка. Имајќи го во предвид фактот дека Друштвото во 2025 година користи краткорочни и долгорочни кредити со варијабилна каматна стапка, сензитивноста од промена на каматните стапки за +/- 2% на годишно ниво се ефектуира со зголемување или намалување на остварената добивка и истата е дадена во продолжение.

#### 4.1.4. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има еден значаен купувач но сепак нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед на фактот дека со истиот има склучено повеќе годишен договор за деловна соработка до 2024 година. Договорот автоматски се продолжува за последователен едногодишен период, освен ако е поништен од страна на било кој содружник со најмалку 6 месечно претходно дадено известување, согласно член 11 од истиот.

#### 4.1.5. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

#### 4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2025 години, во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

#### 4.1.7. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиските средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност со рок на доспевање од

максимум една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите како и за обврските по однос на долгорочните кредити.

## 4.2. Финансиски инструменти

### 4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Долгорочни обврски	80.773	115.742
Парични средства и парични еквиваленти	203.681	85.112
<b>Нето обврски</b>	<b>(122.908)</b>	<b>30.630</b>
Вкупно капитал и резерви	<b>1.126.857</b>	<b>724.069</b>
<b>% на долгорочна задолженост во однос на капиталот</b>	<b>(10,91%)</b>	<b>4,23%</b>

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	1.146.646	832.944
Вкупни средства	2.277.801	1.560.341
<b>% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства</b>	<b>50,34%</b>	<b>53,38%</b>

### 4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
ЕУР	8	31	(1.576)	(2.139)	1.584	2.170
УСД	-	93	-	-	-	93
ГБП	-	-	(12)	(252)	12	252
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2025	2024	2025	2024
ЕУР	(158)	(217)	158	217
УСД	-	(9)	-	9
ГБП	(12)	(25)	12	25
Други	-	-	-	-

<b>Нето ефект</b>	<b>(170)</b>	<b>(251)</b>	<b>170</b>	<b>251</b>
-------------------	--------------	--------------	------------	------------

#### 4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е:

<b>Финансиски средства</b>	<b>Во илјади (000) МКД</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>Некаматносни</b>		
Парични средства	562	85.112
Побарувања од купувачи	22.055	20.591
Дадени аванси	382	20
Останати побарувања	113	139
Долгорочни финансиски средства	554.208	393.261
<b>Вкупно</b>	<b>577.320</b>	<b>499.123</b>
<b>Каматносни со фиксна каматна стапка</b>		
Парични средства на сметки	203.119	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>203.119</b>	<b>-</b>
<b>Финансиски обврски</b>		
<b>Некаматносни</b>		
Обврски кон добавувачи	21.271	12.300
Останати обврски	146.632	41.771
Останати долгорочни обврски	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>167.903</b>	<b>54.071</b>
<b>Каматносни со фиксна каматна стапка</b>		
Кредит од Халк Банка	-	28.201
Останати обврски	89.475	100.175
<b>Вкупно</b>	<b>89.475</b>	<b>128.376</b>
<b>Каматносни со променлива каматна стапка</b>		
Кредит од Комерцијална и НЛБ Банка (синдициран)	888.179	537.626
Кредит од Комерцијална Банка	-	92.358
Кредит од Халк Банка	-	20.512
<b>Вкупно</b>	<b>888.179</b>	<b>650.496</b>

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на варијабилните каматните стапки на користените кредити и позајмици за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и позајмици на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните намалување на добивката за соодветниот период.

	<b>Во илјади (000) денари</b>			
	<b>Зголемување за 2% поени</b>		<b>Намалувања за 2% поени</b>	
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2023</b>
Земени кредити	(17.763)	(13.009)	17.763	13.009
<b>Нето ефект</b>	<b>(17.763)</b>	<b>(13.009)</b>	<b>17.763</b>	<b>13.009</b>

#### 4.2.4. Ризик од ликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик

Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември тековна и претходна година според нивната доспеаност.

	Во илјади (000) денари					
	2025					
	Недоспеани	До 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	-	203.681	-	-	-	203.681
Побарувања од купувачи	21.792	27	129	107	-	22.055
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	382	-	-	-	-	382
Побарувања од вработени	-	113	-	-	-	113
Долгорочни финансиски средства	23.925	-	530.283	-	-	554.208
<b>Вкупно средства</b>	<b>46.099</b>	<b>203.821</b>	<b>530.412</b>	<b>107</b>	<b>-</b>	<b>745.364</b>
Обврски спрема поврзани друштва	-	558	-	-	-	558
Обврски спрема добавувачи	17.965	2.997	(248)	-	-	20.713
Обврски за даноци и придонеси	9.803	-	-	-	-	9.803
Обврски спрема вработени	24.661	-	-	-	-	24.661
Тековни даночни обврски	3.948	-	-	-	-	3.948
Обврски по земи и кредити	977.654	-	-	-	-	977.654
Останати обврски	-	108.220	-	1.088	-	109.308
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1.034.031</b>	<b>111.775</b>	<b>(248)</b>	<b>1.088</b>	<b>-</b>	<b>1.146.646</b>

	Во илјади (000) денари					
	2024					
	Недоспеани	До 3 месеци	Од 3 до 12 месеци	Од 1 до 3 години	Над 3 години	Вкупно
Парични средства	-	85.112	-	-	-	85.112
Побарувања од купувачи	19.311	1.185	95	-	-	20.591
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	-	-	-	20	-	20
Побарувања од вработени	-	139	-	-	-	139
Долгорочни финансиски средства	22.978	-	370.283	-	-	393.261
<b>Вкупно средства</b>	<b>42.289</b>	<b>86.436</b>	<b>370.378</b>	<b>20</b>	<b>-</b>	<b>499.123</b>
Обврски спрема поврзани друштва	-	566	-	-	-	566
Обврски спрема добавувачи	12.086	(162)	(259)	4	28	11.734
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-	-	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси	-	7.925	-	-	-	7.925
Обврски спрема вработени	-	18.766	-	-	-	18.766
Тековни даночни обврски	-	2.254	-	-	-	2.254
Обврски по земи и кредити	778.785	-	-	-	-	778.785
Останати обврски	-	12.914	-	-	-	12.914
<b>Вкупно обврски</b>	<b>790.871</b>	<b>42.263</b>	<b>(259)</b>	<b>4</b>	<b>28</b>	<b>832.944</b>

## БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Приходи од продажба на добра во странство</b>	<b>606.900</b>	<b>418.633</b>
<b>Приходи од продажба на добра (производи) и услуги во земјата</b>	<b>540.646</b>	<b>159.645</b>
Приходи од продажба на производи -тутун во земјата	340.984	-
Останати приходи од продажба на производи и услуги	2.642	1.313
Приходи од работење со ФМТКП	196.129	157.198

Приходи од продажба на електрична енергија	891	1.133
<b>Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци</b>	<b>1.749</b>	<b>1.132</b>
Приходи од резервни делови и отпадоци	160	114
Приходи од продажба на материјали на тутунопроизводители	1.588	1.018
<b>Приходи од наемнини</b>	<b>11.251</b>	<b>11.072</b>
<b>Приходи од надомест за отстапување на лиценци и права</b>	<b>10.809</b>	<b>11.691</b>
<b>Останати приходи</b>	<b>15</b>	<b>188</b>
<b>Вкупно</b>	<b>1.171.370</b>	<b>602.361</b>

## **БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ**

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Приходи од продажба на материјали и отпадоци	14.798	8.997
Вишоци	1	13
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	618	-
Останати приходи од работењето	75	152
<b>Вкупно</b>	<b>15.492</b>	<b>9.162</b>

## **БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО**

Промена на вредноста на залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	1.238	176
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	6.148	1.238
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>	<b>4.910</b>	<b>1.062</b>

## **БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Трошоци за сировини и материјали	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Сировини и материјали</b>	<b>711.064</b>	<b>314.132</b>
Сировини и материјали - тутун	709.309	312.724
Останати материјали	1.756	1.407
<b>Енергија</b>	<b>40.640</b>	<b>31.909</b>
Топлотна енергија	17.284	10.714
Електрична енергија	21.957	19.361
Гориво	1.399	1.834
<b>Резервни делови и материјали за одржување</b>	<b>9.736</b>	<b>9.430</b>
<b>Ситен инвентар, амбалажа и автогуми</b>	<b>2.547</b>	<b>1.244</b>
<b>Вкупно</b>	<b>763.988</b>	<b>356.716</b>

## **БЕЛЕШКА 9. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ**

Во илјади (000) МКД

Набавна вредност на продадени стоки	2025	2024
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	-	188
Набавна вредност на продадени нетековни средства	10	4
<b>Вкупно</b>	<b>10</b>	<b>192</b>

## **БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР, АМБАЛАЖА И АВТОГУМИ**

Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Амбалажа, репроматеријали, заштитни средства, семе за тутунари	19.405	14.771
<b>Вкупно</b>	<b>19.405</b>	<b>14.771</b>

## **БЕЛЕШКА 11. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ**

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Транспортни услуги	14.476	11.808
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	3.655	3.806
Услуги за одржување и заштита	3.962	7.005
Комунални услуги	10.009	10.793
Наем - лизинг	659	692
Останати услуги	3.804	6.304
Ферментирање на тутун	71.555	18.585
Трошоци со ФМТКП	41.204	31.296
<b>Вкупно</b>	<b>149.324</b>	<b>90.289</b>

## **БЕЛЕШКА 12. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

Останати трошоци од работењето	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Трошоци за надомести и други примања на членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	1.250	3.681
Спонзорства и донации	490	229
Репрезентација	1.789	4.041
Осигурување	4.181	5.400
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	1.409	1.335
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	1.885	3.717
Трошоци за користење на права (освен наем)	-	70
Сезонски работници	21.056	16.989
Адвокатски интелектуални и други трошоци	2.178	1.598
Останати трошоци на работењето	1.758	1.117
<b>Вкупно</b>	<b>35.996</b>	<b>38.175</b>

## **БЕЛЕШКА 13. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ**

Во илјади (000) МКД

Трошоци за вработени	2025	2024
Плата и надоместоци на плата - бруто	288.679	258.179
Останати трошоци за вработените	18.855	17.601
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	578	500
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	257	272
<b>Вкупно</b>	<b>308.369</b>	<b>276.553</b>

## **БЕЛЕШКА 14. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади (000) МКД	
Амортизација на основни средства	2025	2024
Амортизација на нематеријални средства	2.929	3.685
Амортизација на материјални средства	17.362	18.592
Амортизација на вложувања во недвижности	991	991
<b>Вкупно</b>	<b>21.283</b>	<b>23.268</b>

## **БЕЛЕШКА 15. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА**

	Во илјади (000) МКД	
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	2025	2024
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	10.882	445
Вредносно усогласување на залихи	-	9.750
<b>Вкупно</b>	<b>10.882</b>	<b>10.195</b>

Вредносното усогласување на краткорочни побарувања се однесува на застарени побарувања од тутунопроизводителите кои се однесуваат на минати години.

## **БЕЛЕШКА 16. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО**

	Во илјади (000) МКД	
Останати расходи од работењето	2025	2024
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	-	359
Останати расходи од работењето	2	714
<b>Вкупно</b>	<b>2</b>	<b>1.073</b>

## **БЕЛЕШКА 17. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ**

	Во илјади (000) МКД	
Финансиски приходи	2025	2024
Приходи од вложувања во поврзани друштва	568.994	403.081
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	1.650	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	1.690	184
Приходи од вложувања во неповрзани друштва	1.200	1.141
<b>Вкупно</b>	<b>573.534</b>	<b>404.406</b>

Приходи од вложувања во поврзани друштва се однесуваат на учеството на Тутунски Комбинат АД Прилеп во капитално поврзаното друштвото ФМТКП ДОО Скопје по основ на заедничко вложување со Филип Морис Интернационал во сооднос 49% - 51% по методот на главнина. Сметководствено истите се евидентирани како вложувања во придружени ентитети (учество во заеднички вложувања) и во

финансиски приходи (приходи од вложување во поврзани друштва и останати надолнувања). Делот од дивиденда кој според вложувањето во капитално поврзаното друштво ФМТКП ДОО Скопје му припаѓа на Тутунски Комбинат АД Прилеп изнесува 529.188 илјади денари. Разликата во износ од 39.806 илјади денари се однесува на дополнување на дивиденда остварена во претходната година.

	Во илјади (000) МКД	
	2024	
Финансиски резултат на Друштвото ФМТКП ДОО Скопје	1.079.976	755.440
Дивиденда за распределба	1.079.976	755.440
Учество на Тутунски Комбинат АД Прилеп во дивидендата за распределба	49%	49%
<b>Дивиденда која му припаѓа на Тутунски Комбинат АД Прилеп</b>	<b>529.188</b>	<b>370.283</b>

## БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
Финансиски расходи	2025	2024
Расходи врз основа на камати	29.305	24.337
Расходи врз основа на негативни курсни разлики	2.616	776
<b>Вкупно</b>	<b>31.920</b>	<b>25.112</b>

## БЕЛЕШКА 19. УДЕЛИ ВО ДОБИВКАТА (ЗАГУБАТА) НА ПРИДРУЖЕНИТЕ ДРУШТВА

Во 2014 година Друштвото стекна капитално учество од 49% во Друштво ФМТКП ДОО Скопје со внесен паричен влог во износ од 151 илјади денари. Основната дејност на ФМТКП ДОО Скопје е трговија на големо со производи од тутун. Капиталното учество во ова придружено друштво е евидентирано по набавна вредност со примена на методот на главнина. Финансиската состојба и резултатите од работењето на придруженото друштво за тековната и претходната година е како што следи:

	Во илјади (000) МКД	
Извештај за финансиската состојба	2025	2024
Нетековни средства	462.163	451.048
Тековни средства	1.865.397	1.400.234
АВР	393.040	319.303
<b>Вкупно средства</b>	<b>2.720.601</b>	<b>2.170.586</b>
Долгорочни обврски	76.304	3.101
Тековни обврски	1.317.482	1.194.641
ПВР	244.304	213.194
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1.638.090</b>	<b>1.410.936</b>
<b>Нето средства</b>	<b>1.082.510</b>	<b>759.649</b>

	Во илјади (000) МКД	
Извештај за сеопфатна добивка	2025	2024
Приходи	4.958.332	3.895.667
Расходи	3.709.131	2.975.183
<b>Добивка пред оданочување</b>	<b>1.249.201</b>	<b>871.775</b>
<b>Данок на добивка</b>	<b>169.225</b>	<b>116.334</b>
<b>Добивка/загуба по оданочување</b>	<b>1.079.976</b>	<b>755.440</b>

Пресметката на уделот на Тутунски комбинат АД Прилеп во резултатите од работењето на ФМТКП ДОО Скопје согласно методот на главнина е:

Извештај за сеопфатна добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Нето средства	1.082.510	759.649
Износ на вложувањето во придруженото друштво	(151)	(151)
Учество од 49% во нето средствата	530.279	372.077
Признаен удел во позитивни нето средства	530.279	370.283
Непризнаен удел во негативни нето средства	-	-

## БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

Добивка/Загуба пред оданочување	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Оперативна добивка/загуба	(117.487)	(198.646)
Оперативни приходи	1.191.772	612.585
Оперативни расходи	1.309.258	811.231
Финансиска добивка	541.614	379.294
Вкупно	424.127	180.648

## БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка на остварената добивка во тековната година, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи по стапка од 10% (2024: 10%).

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Финансиски резултат од БУ	424.127	180.648
Непризнати расходи за даночни цели	17.184	10.427
Даночна основа	441.312	191.075
Намалување на даночна основа	411.289	320.309
Даночна основа по намалување	30.023	-
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	3.002	-
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок на добивка по намалување	3.002	-

## БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Нето добивка/загуба	421.125	180.648
Вкупно	421.125	180.648

## БЕЛЕШКА 23. ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Останата сеопфатна добивка	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства расположливи за продажба	952	4.420
Останати усогласувања	1.091	-
Вкупно	2.043	4.420

**БЕЛЕШКА 24. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА**

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Нето добивка	421.125	180.648
Останата сеопфатна добивка	2.043	4.420
<b>Вкупно</b>	<b>423.167</b>	<b>185.068</b>

**БЕЛЕШКА 25. ОСНОВНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ПО АКЦИЈА**

Основната добивка/загуба по акција се пресметува по пат на делење на нето добивката која им припаѓа на имателите на обични акции (по намалувањето за делот од добивката после оданочување за имателите на приоритетни акции), со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Добивка по оданочување	421.125	180.648
Добивка која им припаѓа на имателите на приоритетни акции	6.269	2.689
Добивка која припаѓа на имателите на обични акции	414.856	177.959
Пондериран просечен број на обични акции во оптек	2.701.030	2.701.030
Приоритетни акции	40.815	40.815
<b>Основна добивка по акција (денари по акција)</b>	<b>153,59</b>	<b>65,89</b>

**БЕЛЕШКА 26. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА**

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД	
	Софтвер и останати права	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2025)</b>	<b>21.213</b>	<b>21.213</b>
-директни зголемувања	-	-
-прекнижувања	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
<b>Состојба на НС на 31.12.2025</b>	<b>21.213</b>	<b>21.213</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2025</b>	<b>(16.791)</b>	<b>(16.791)</b>
-амортизација	(2.929)	(2.929)
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2025</b>	<b>(19.720)</b>	<b>(19.720)</b>
<b>Сегашна вредност на 31.12.2025</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>

Вид на основно средство	Во илјади (000) МКД	
	Софтвер и останати права	Вкупно
<b>Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2024)</b>	<b>21.213</b>	<b>21.213</b>
-директни зголемувања	-	-
-прекнижувања	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
<b>Состојба на НС на 31.12.2024</b>	<b>21.213</b>	<b>21.213</b>
<b>Исправка на НС на 01.01.2024</b>	<b>(13.106)</b>	<b>(13.106)</b>

-амортизација	(3.685)	(3.685)
-расходи и отуѓувања	-	-
-ревалоризација	-	-
<b>Состојба на исправката на НС на 31.12.2024</b>	<b>(16.791)</b>	<b>(16.791)</b>
<b>Сегашна вредност на НС на 31.12.2024</b>	<b>4.423</b>	<b>4.423</b>

## БЕЛЕШКА 27. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Во илјади (000) МКД	
				Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2025)</b>	<b>265.258</b>	<b>1.211.960</b>	<b>742.172</b>	<b>167.313</b>	<b>2.386.703</b>
-директни зголемувања	-	235	3.802	3.555	7.592
-прекнижувања	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	(26.092)	-	(26.092)
-ревалоризација	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2025</b>	<b>265.258</b>	<b>1.212.195</b>	<b>719.882</b>	<b>170.868</b>	<b>2.368.204</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2025</b>		<b>(1.145.755)</b>	<b>(697.198)</b>	<b>(166.422)</b>	<b>(2.009.375)</b>
-амортизација		(9.285)	(6.976)	(1.101)	(17.362)
-расходи и отуѓувања		-	26.092	-	26.092
-ревалоризација		-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2025</b>		<b>(1.155.040)</b>	<b>(678.083)</b>	<b>(167.522)</b>	<b>(2.000.646)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2025</b>	<b>265.258</b>	<b>57.155</b>	<b>41.799</b>	<b>3.346</b>	<b>367.558</b>

Вид на основно средство	Земјишта	Градежни објекти	Постројки и опрема	Во илјади (000) МКД	
				Алат, инвентар, мебел и транспортни средства	Вкупно
<b>Набавна вредност на ОС (состојба на 01.01.2024)</b>	<b>265.258</b>	<b>1.211.960</b>	<b>740.372</b>	<b>168.283</b>	<b>2.385.874</b>
-директни зголемувања	-	-	1.961	21	1.982
-прекнижувања	-	-	-	-	-
-расходи и отуѓувања	-	-	(162)	(991)	(1.153)
-ревалоризација	-	-	-	-	-
<b>Состојба на ОС на 31.12.2024</b>	<b>265.258</b>	<b>1.211.960</b>	<b>742.172</b>	<b>167.313</b>	<b>2.386.703</b>
<b>Исправка на ОС на 01.01.2024</b>		<b>(1.135.719)</b>	<b>(689.993)</b>	<b>(166.223)</b>	<b>(1.991.935)</b>
-амортизација		(10.035)	(7.367)	(1.190)	(18.592)
-расходи и отуѓувања		-	162	991	1.153
-ревалоризација		-	-	-	-
<b>Состојба на исправката на ОС на 31.12.2024</b>		<b>(1.145.755)</b>	<b>(697.198)</b>	<b>(166.422)</b>	<b>(2.009.375)</b>
<b>Сегашна вредност на ОС на 31.12.2024</b>	<b>265.258</b>	<b>66.206</b>	<b>44.973</b>	<b>891</b>	<b>377.328</b>

Сите недвижности, постројки и опрема со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите деловни активности. Значаен дел од материјалните средства се дадени како хипотека или залог за обезбедување по кредитни задолженија спрема деловните банки.

## БЕЛЕШКА 28. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

Вложувања во недвижности	Во илјади (000) МКД	
	2022	2021
Вложувања во недвижности за наем	39.635	39.635
Акумулирана амортизација на вложувања во недвижности	(37.552)	(36.561)
<b>Вкупно</b>	<b>2.083</b>	<b>3.074</b>

## БЕЛЕШКА 29. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Вложување во придружни друштва ФМТКП ДОО Скопје</b>	<b>530.430</b>	<b>370.434</b>
Учество во нето средства	530.279	370.283
Учество во капитал	151	151
<b>АД ЈУГОТУТУН СКОПЈЕ</b>	<b>838</b>	<b>838</b>
Табак Охрид	-	-
УНИ банка АД Скопје	22.940	21.988
<b>Вкупно</b>	<b>554.208</b>	<b>393.261</b>

Вложувањата во погоре наведените субјекти се далеку под 20% од капиталот на овие друштва, освен вложувањето во капитално поврзаното друштво ФМТКП ДОО Скопје кое изнесува 49% од капиталот на ова Друштво. Учество во ова придружено друштво е евидентирано со примена на методот на капитал.

## БЕЛЕШКА 30. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Откупен тутун	995.060	560.170
Резервни делови, потрошни и други материјали	104.330	102.822
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и автогуми	20.370	10.947
Производство	226	182
Готови производи	5.922	1.056
Стоки	202	202
<b>Вкупно</b>	<b>1.126.110</b>	<b>675.378</b>

## БЕЛЕШКА 31. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Побарувања од купувачи</b>	<b>22.055</b>	<b>20.591</b>
Побарувања од купувачи во земјата	22.055	20.591
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Спорни и сомнителни побарувања	871.920	871.920
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачи	(871.920)	(871.920)
<b>Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции</b>	<b>382</b>	<b>20</b>
Побарувања за дадени аванси, депозити и кауции во земјата	382	20
<b>Побарување од вработени</b>	<b>113</b>	<b>139</b>
Останати побарувања од вработените	113	139
<b>АВР</b>	<b>117</b>	<b>1.015</b>

Однапред платени трошоци	117	117
Однапред пресметани приходи	-	898
<b>Вкупно</b>	<b>22.667</b>	<b>21.765</b>

Старосна структура на побарувањата од купувачите во земјата на 31 Декември претходна и тековна година е како што следи:

Побарувања од купувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	21.792	19.311
До 3 месеци	27	1.185
Од 3 до 12 месеци	129	95
Од 1 до 3 години	107	-
Над 3 години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>22.055</b>	<b>20.591</b>

### **БЕЛЕШКА 32. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ**

Парични средства и парични еквиваленти	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Парични средства на трансакциски сметки во денари</b>	<b>203.443</b>	<b>84.507</b>
Комерцијална банка АД Скопје	81	34.554
Шпаркасе банка АД Скопје	229	157
НЛБ банка АД Скопје	203.119	30.813
Халкбанк АД Скопје	14	18.983
<b>Парични средства во благајна</b>	<b>221</b>	<b>472</b>
<b>Девизни сметки</b>	<b>0</b>	<b>97</b>
НЛБ банка АД Скопје	0	1
Комерцијална банка АД Скопје	0	96
<b>Парични средства во благајна во странска валута</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
<b>Хартии од вредност - готовински еквиваленти</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Вкупно</b>	<b>203.681</b>	<b>85.112</b>

Од Извештајот за паричните текови прикажан во финансиските извештаи на страна 10, може да се види дека Друштвото има:

Паричен тек	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Паричен тек од оперативни активности	(483.996)	(625.204)
Паричен тек од инвестициски активности	403.697	318.327
Паричен тек од финансиски активности	198.869	361.108
<b>Нето пораст/намалување на готовината:</b>	<b>118.570</b>	<b>44.231</b>

### **БЕЛЕШКА 33. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ**

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	8.594.869	8.594.869
Премии на емитирани акции	396.661	396.661
Ревалоризациска резерва	69.020	66.978
Резерви	335	335
Пренесена загуба од претходни години	(8.355.153)	(8.515.422)

Добивка од тековната година	421.125	180.648
<b>Вкупно</b>	<b>1.126.857</b>	<b>724.069</b>

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 9.

### 33.1. Основната главнина

Основната главнина на Друштвото е во износ од 8.594.869 илјади денари и се однесува на 2.741.845 запишани (обични: 2.701.030 и приоритетни: 40.815) акции со номинална вредност од 51,13 евра по акција. Структурата на акционерскиот капитал на 31 декември е како што следи:

	2025		2024	
	Број на акции	%	Број на акции	%
Влада на РСМ	2.232.795	82,66 %	2.232.795	82,66 %
Фонд на ПИОМ	183.207	6,78 %	183.207	6,78 %
Останати	285.028	10,56 %	285.028	10,56 %
<b>Вкупно обични акции</b>	<b>2.701.030</b>	<b>98,51 %</b>	<b>2.701.030</b>	<b>98,51 %</b>
<b>Фонд за ПИОМ – приоритетни акции</b>	<b>40.815</b>	<b>1,49 %</b>	<b>40.815</b>	<b>1,49 %</b>
<b>Вкупно</b>	<b>2.741.845</b>	<b>100 %</b>	<b>2.741.845</b>	<b>100 %</b>

### 33.2. Корекција на грешки од минати периоди

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	01.01.2025	31.12.2024
Основна главнина запишан и уплатен капитал	8.594.869	8.594.869
Премии на емитирани акции	396.661	396.661
Ревалоризациска резерва	66.978	66.978
Резерви	335	335
Пренесена загуба од претходни години	(8.535.801)	(8.515.422)
Добивка од 2024 година	180.648	180.648
<b>Вкупно</b>	<b>703.690</b>	<b>724.069</b>

Тутунски Комбинат АД Прилеп во деловната 2025 година го примени МСС 8 за корекција на идентификувани грешки од минати години (грешка во примена на политика на издавање на амбалажен материјал на тутунопроизводители). Корекцијата на оваа грешка се евидентира на товар на акумулираната загуба со што истата се зголеми за 20.379 илјади денари.

### БЕЛЕШКА 34. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА

Долгорочни резервирања	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	1.088	-
<b>Вкупно</b>	<b>1.088</b>	<b>-</b>

### БЕЛЕШКА 35. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
АД за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор	89.424	100.056
Краткорочен дел по долгорочна обврска	(9.739)	(9.747)

Комерцијална банка	-	15.297
Халк банк	-	10.135
<b>Вкупно</b>	<b>79.685</b>	<b>115.742</b>

Обврските спрема АД за изградба на станбен и деловен простор се во вкупен износ од 89.424 илјади денари (79.685 долгорочна + 9.739 краткорочна обврска) и се однесуваат на реструктуриран претходен кредит добиен од страна на Охридска Банка АД Охрид, со рок на отплата на 180 месечни рати односно на 15 години. За репрограмирање на паричниот долг, Друштвото има донесено Одлука број 02-4/4-2 од 19.03.2019 година со која се одобрува склучувањето на договорот со АД за изградба на станбен и деловен простор Скопје.

## **БЕЛЕШКА 36. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ**

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
<b>Обврски од поврзани друштва</b>	<b>558</b>	<b>566</b>
<b>Обврски спрема добавувачи</b>	<b>20.713</b>	<b>11.734</b>
Обврски спрема добавувачи во земјата	22.277	14.126
Обврски спрема добавувачи од странство	(1.564)	(2.391)
<b>Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата</b>	<b>9.803</b>	<b>7.925</b>
<b>Обврски спрема вработени</b>	<b>24.661</b>	<b>18.766</b>
Обврски за плата и надоместоци на плата	18.299	14.652
Останати обврски спрема вработените	6.362	4.114
<b>Тековни даночни обврски</b>	<b>3.948</b>	<b>2.254</b>
Обврски за данокот на додадена вредност	260	1.670
Обврски за персонален данок на доход	686	585
Обврски за данок на добивка	3.002	
<b>Обврски по заеми и кредити</b>	<b>897.969</b>	<b>663.043</b>
Комерцијална банка	-	61.777
Халк банка	-	20.000
Синдициран кредит Комерцијална и НЛБ банка	888.179	537.626
Краткорочни кредитни обврски - АД за изградба на станбен и деловен простор	9.739	9.747
Краткорочни кредитни обврски - Комерцијална банка	-	15.283
Краткорочни кредитни обврски - Халк банка	-	18.578
Останати кредитни обврски	51	31
<b>Останати финансиски обврски</b>	<b>89</b>	<b>88</b>
Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства	89	88
<b>Останати краткорочни обврски</b>	<b>108.131</b>	<b>12.826</b>
Обврски кон тутунари	105.241	11.674
Обврски спрема осигурителни друштва	169	143
Обврски за членарини	2.708	962
Останати краткорочни обврски	13	47
<b>Пасивни временски разграничувања</b>	<b>4.298</b>	<b>3.328</b>
Однапред пресметани трошоци	3.761	3.328
Одложено признавање на приходи	537	-
<b>Вкупно</b>	<b>1.070.171</b>	<b>720.529</b>

Старосна структура на обврските спрема добавувачите на 31 декември тековна и претходна година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи во земјата	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	18.397	12.156

До 3 месеци	3.881	1.946
Од 3 до 12 месеци	-	(1)
Од 1 до 3 години	-	(1)
Над 3 години	-	26
<b>Вкупно</b>	<b>22.277</b>	<b>14.126</b>

Старосна структура на обврските спрема добавувачите во странство на 31 декември тековна и претходна година е како што следи:

Обврски спрема добавувачи во странство	Во илјади (000) МКД	
	2025	2024
Недоспеани	(432)	(70)
До 3 месеци	(884)	(2.070)
Од 3 до 12 месеци	(248)	(258)
Од 1 до 3 години	-	4
Над 3 години	-	2
<b>Вкупно</b>	<b>(1.564)</b>	<b>(2.391)</b>

Обврските по основ на краткорочните кредити се во вкупен износ од 897.969 илјади денари. Во прилог:

НЛБ Банка АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје Филијала Прилеп – Договор број 0902-464 (НЛБ) и број ; 08-2102-2/292 (Комерцијална банка) од 10.11.2025 година на износ од 1.044.000 илјади денари.

- Износ од 522.000 илјади денари се исплатени од НЛБ Банка,
- Износ од 522.000 илјади денари се исплатени од Комерцијална Банка,
- Рок на враќање 12 месеци,
- Варијабилна каматна стапка пресметана како збир од националната референтна каматна стапка и фиксен додаток од 2.51 % пп на годишно ниво, но не помало од 5,25%,
- Залог врз имот на друштвото и суров тутун од реколта 2025 година;

Други краткорочни кредитни обврски по основ на долгорочни кредити наведени во Белешка 35.

## **БЕЛЕШКА 37. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

### **37.1. Хипотеки**

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по основ на краткорочни и долгорочни кредитни обврски (Белешка 35 и 36).

Проценета вредност на имотот даден под хипотека изнесува 838.327 илјади денари.

### **37.2. Судски спорови**

Друштвото во тековната 2025 година се јавува како тужител во повеќе судски постапки во вкупен износ од 3.109 илјади денари кои се однесуваат на тужби за минати периоди. Овие судски постапки сеуште се во тек, нивниот исход е неизвесен, но менаџментот очекува истите да завршат во полза на Друштвото. Друштвото не се јавува како тужена страна во ниту еден судски спор.

### **37.3. Гаранции**

Во тековната 2025 година Друштвото не користи гаранции.

## **БЕЛЕШКА 38. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ**

Тутунски Комбинат АД Прилеп има трансакции со поврзаното друштво ФМТКП ДОО Скопје во кое учествува со 49% во основната главнина на истото. Сите трансакции со капитално поврзаното друштво произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и условите од работењето се взаемно договорени. Во табелите коишто следуваат во продолжение се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаниот субјект на и за годините што завршуваат на 31 декември тековна и претходна година. Трансакциите со клучен раководен кадар ги вклучуваат платите и надоместоците на одборот на директори на друштвото.

	Во илјади (000) МКД			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
ФМТКП	20.599	6.032	209.441	41.204
ФМТКП дивиденда	-	-	535.009	-
Клучен менаџмент	-	590	-	8.284
<b>Вкупно</b>	<b>20.599</b>	<b>6.622</b>	<b>744.450</b>	<b>49.488</b>

	Во илјади (000) МКД			
	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
ФМТКП	20.139	-	170.491	31.296
ФМТКП дивиденда	-	-	403.081	-
<b>Вкупно</b>	<b>20.139</b>	<b>-</b>	<b>573.572</b>	<b>31.296</b>

## **БЕЛЕШКА 39. КОРЕКЦИЈА НА ЗАВРШНА СМЕТКА**

Завршната сметка одобрена од страна на менаџментот беше поднесена до ЦРПСМ на ден 02.03.2026 година. После извршените корекции од страна на менаџментот на Друштвото а согласно прописите кои важат во РСМ, новата коригирана годишна сметка на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година е усвоена и дополнително ќе биде поднесена до ЦРПСМ.

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025**

	<u>Корегирани</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>Некорегирани</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>Разлика</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	1.171.370	1.171.370	-
Останати приходи	15.492	15.492	-
<b>Вкупно приходи од работењето</b>	<b>1.186.862</b>	<b>1.186.862</b>	<b>-</b>
<b>Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство</b>	<b>4.910</b>	<b>4.910</b>	<b>-</b>
Капитализирано сопствено производство и услуги	-	-	-
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	763.988	763.988	-
Набавна вредност на продадени стоки	10	10	-
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	19.405	19.405	-
Услуги со карактер на материјални трошоци	149.324	149.324	-
Останати трошоци од работењето	35.996	35.996	-
Трошоци за вработените	308.369	308.369	-
Амортизација на материјални и нематеријални средства	21.283	21.283	-
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	10.882	10.882	-
Резервирања за трошоци и ризици	-	-	-
Останати расходи од работењето	2	2	-
<b>Вкупно расходи од работењето</b>	<b>1.309.258</b>	<b>1.309.258</b>	<b>-</b>
Финансиски приходи	573.534	539.549	33.985
Финансиски расходи	31.920	31.920	-
<b>Удел во добивката/загуба на придружените друштва</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Добивка/Загуба од редовното работење</b>	<b>424.127</b>	<b>390.142</b>	<b>33.985</b>
Нето добивка/загуба од прекинати работења	-	-	-
<b>Добивка/Загуба пред оданочување</b>	<b>424.127</b>	<b>390.142</b>	<b>33.985</b>
Данок на добивка	3.002	-	3.002
Одложени даночни приходи/расходи	-	-	-
<b>Нето добивка/загуба за деловната година</b>	<b>421.125</b>	<b>390.142</b>	<b>30.983</b>
Останата сеопфатна добивка	2.043	952	1.091
Останата сеопфатна загуба	-	-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината</b>	<b>423.167</b>	<b>391.094</b>	<b>32.073</b>
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	-	-	-
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество	-	-	-

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**  
**на Тутунски Комбинат АД Прилеп**  
**за годината која завршува на 31 декември 2025**

	<u>Корегиран</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>Некорегирани</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>Разлика</u> <u>во (000) МКД</u>
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Нематеријални средства	1.493	1.493	-
Материјални средства	367.558	367.558	-
Вложувања во недвижности	2.083	2.083	-
Долгорочни финансиски средства	554.208	519.133	35.076
<b>Вкупно нетековни средства</b>	<b>925.343</b>	<b>890.267</b>	<b>35.076</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	1.126.110	1.126.110	-
Побарувања од поврзани друштва	-	-	-
Побарувања од купувачи	22.055	22.055	-
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	382	382	-
Побарувања од државата по основ на даноци	-	-	-
Побарувања од вработените	113	113	-
Останати краткорочни побарувања	-	-	-
Краткорочни финансиски средства	-	-	-
Парични средства и парични еквиваленти	203.681	203.681	-
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	117	117	-
<b>Вкупно тековни средства</b>	<b>1.352.458</b>	<b>1.352.458</b>	<b>-</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>	<b>2.277.801</b>	<b>2.242.725</b>	<b>35.076</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
<b>Главнина и резерви</b>			
Основна главнина	8.594.869	8.594.869	-
Премии на емитирани акции	396.661	396.661	-
Ревалоризациска резерва	69.020	67.929	1.091
Резерви	335	335	-
Акумулирана добивка	-	-	-
Пренесена загуба	(8.355.153)	(8.355.153)	-
Добивка за деловната година	421.125	390.142	30.983
Загуба за деловната година	-	-	-
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	<b>1.126.857</b>	<b>1.094.784</b>	<b>32.073</b>
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	1.088	1.088	-
<b>Долгорочни обврски</b>	<b>79.685</b>	<b>79.685</b>	<b>-</b>
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Тековни обврски</b>			
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва	558	558	-
Краткорочни обврски спрема добавувачи	20.713	20.713	-
Обврски за аванси, депозити и кауции	-	-	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци	9.803	9.803	-
Обврски спрема вработените	24.661	24.661	-
Тековни даночни обврски	3.948	946	3.002
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	-	-	-
Обврски по заеми и кредити	897.969	897.969	-
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-	-
Останати финансиски обврски	89	89	-
Останати краткорочни обврски	108.131	108.131	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди	4.298	4.298	-
<b>Вкупно тековни обврски</b>	<b>1.070.171</b>	<b>1.067.169</b>	<b>3.002</b>
<b>Вкупно обврски</b>	<b>1.150.944</b>	<b>1.147.941</b>	<b>3.002</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>	<b>2.277.801</b>	<b>2.242.725</b>	<b>35.076</b>

**БЕЛЕШКА 40. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА  
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случиле материјално значајни настани а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За Тутунски Комбинат АД Прилеп  
Генерален извршен директор

Александар Алексовски

Финансов директор

Маја Бошкоска

